



ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

за годишна награда „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2018/2019 година

- Апликантот треба да го пополни, потпише и завери со печат формуларот за пријавување и да го испрати на следниот е-mail **dobrapraksabzr@gmail.com**
- Формуларот за пријавување треба да биде пополнет во Microsoft Word и испратен во електронска форма (.pdf).
- Формуларот за пријавување да биде дополнет со дополнителен прилог документ, на кој ќе биде објавена творбата и истиот треба да биде доставен во (.pdf) формат.
- Текстот треба да биде јасен и едноставен, лесно разбирлив.
- Формуларот за пријавување мора да содржи само текст, не треба да содржи фотографии, и сл.

ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА	
Вид на творба	☐ Песна ☐ Расказ
Податоци за училиштето	
Име на училиштето	
Општина	
Телефон за контакт	
Лице за контакт од училиштето	
Е-mail адреса на училиштето	
Податоци за авторот на творбата	
Наслов на творбата	
Име и презиме на ученикот	
Одделение во кои е ученикот	
Име и презиме на менторот	
Функција на менторот	



Податоци за предложениот член на комисијата	
Име и Презиме	
Работна обврска во училиштето	
Телефон за контакт	
E-mail адреса за контакт	
Име на издадена збирка на литературни творби	
Година на издавање	

Напомена: Предложените членови на комисијата кои се наставници или професори по мајчин јазик не мора да ги пополнуваат последните две колони од претходната табела.

Потврдете и потпишете:

☐ Потврдувам дека ги разбираам условите на политиката за приватност и дозволувам обработка на моите приложени информации само за овој Повик.

Име на училиштето: _____

МП

Дата: _____

Печат и потпис на законски застапник на училиштето: _____

Политика за приватност во врска со поднесување на Пријава за доделување на годишна награда „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2018/2019 година :

Информации што се бараат во овој формулар ќе се користи исклучиво за избор на творби за целите на повикот за годишени награди „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2018/2019 година; Податоците за училиштата, авторите, менторите и членовите на комисиите кои ќе пристигнат, согласно категориите ќе бидат објавени на веб-страниците на Организаторите, како и во стручните и други списанија од електронски и печатен вид во областа на безбедност и здравје при работа, заради ширење на информациите.

Информациите што ќе бидат достапни на веб-страниците и публикациите вклучуваат:

- Име и презиме на авторот, одделение и содржината на творбата.
- Име и презиме и функција на менторот
- Име на училиште и општина

Податоците кои се однесуваат на наградените и пофалени компании ќе се најдат на веб-страниците на организаторите .

Прашања во врска со повикот

За сите прашања во врска со Повикот за годишни награди „БЗР ОД МАЛИ НОЗЕ“ за 2018/2019 година, Ве молиме контактирајте не на е-mail адреса dobrapraksabzr@gmail.com и тел. 070 / 54 79 41 (Лидија).